

До Фармацевтска Комора на РС Македонија

БАРАЊЕ

за повторно стекнување со лиценца за работа

Име, име на родител и презиме: _____

Матичен број: _____

Регистарски број на лиценца: _____

Број на досие: _____

Адреса (улица, број, место на живеење): _____

Телефон за контакт: _____

Електронска адреса за контакт: _____

Барам да ме спроведете во постапка за повторно стекнување со лиценца за работа.

Во прилог доставувам:

- Фотокопија од лиценца;
- Доказ за континуирана едукација - сертификати;
- Доказ за работа во дејноста (од Агенција за вработување – преглед на пријави / одјави во задолжително осигурување) за периодот на важење на лиценцата;
- При промена на презиме – доказ за промената (венчаница, решение и сл..)
- Фотокопија од уплатница со надомест од 27.400,00 денари на жиро сметка 200000011953884, Стопанска Банка АД Скопје

Датум

Потпис

Информација за обработката на личните податоци на членовите на Фармацевтската комора на Македонија

1. Идентитет и контакт на податоците на Контролорот:

Фармацевтска комора на Македонија (ФКМ), ул. „50 дивизија“ бр. 34, 1000 Скопје

Телефон: +389 2 3217 614, Е-маил адреса: info@fk.mk, Веб страница: <http://www.fk.mk/>

2. Контакт податоци на офицер за заштита на личните податоци

Маријана Марушиќ Кос, Телефон: +38923060079, Е-маил адреса: marijana@marusic-kos.mk

3. Кои се целите за обработка на Вашите лични податоци?

ФКМ врши обработката на Вашите лични податоци во збирката на членови за цели на издавање на лиценца и регистрација на членови во Регистарот на фармацевти.

ФКМ целосно го почитува начелото на минимален обем на податоци и ги собира само оние податоци кои се потребни, релевантни и ограничени за исполнување на целта заради која се обработуваат.

4. Кои се правните основи за обработка на Вашите лични податоци?

ФКМ обработува лични податоци за здравствените работници и истите ги впишува во Регистарот на здравствени работници што го води Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија во електронска форма. Исполнување на законска обврска, согласно член 10 став (1) алинеја 3 од ЗЗЛП е правна основа за обработката на Вашите лични податоци, за водење на Регистарот на членови и за издавање на лиценци.

Законската обврска за обработка на Вашите лични податоци произлегува од член 116 став (2) алинеја од 1 до 9, а во врска со ставот 3 од истиот член, член 261 и членовите од 123 до 135 од Законот за здравствената заштита.

5. Како ги чуваме Вашите лични податоци?

Само лицата кои се овластени од страна на ФКМ имаат право да пристапат до Вашите лични податоци, до степен потребен за извршување на нивните работни задачи или ангажман, а согласно издадените овластувања за вршење на обработка на личните податоци. Притоа, се применуваат најсовремените технички и организациски мерки за заштита на податоците од неовластен пристап, неовластено откривање или евентуална злоупотреба на сите нивоа на извршување на работите.

6. Колку долго ги чуваме Вашите лични податоци?

Личните податоци кои се обработуваат за цели на издавање на лиценца и регистрација на член во Регистарот на фармацевти се чуваат до престанокот на членството во ФКМ.

7. Кои се Вашите права?

Под одредени услови утврдени со закон, имате право на пристап, корекција, бришење, ограничување на обработката, преносливост на вашите лични податоци, право на приговор и право на повлекување на согласноста. Овие Ваши права произлегуваат од ЗЗЛП. Подетално за Вашите права и начинот на кој може да ги остварите, можете да прочитате на веб страницата на ФКМ. Доколку сметате дека обработката на Вашите лични податоци од страна на ФКМ, не е во согласност со одредбите на ЗЗЛП или пак сметате дека е повредено некое Ваше право за заштита на личните податоци, имате право да поднесете барање пред Агенцијата за заштита на личните податоци.